

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ" бр.17/2011, 53/2011, 144/12 и 25/13) и Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ("Службен весник на РМ" бр.38/2011) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце, Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 30.01.2014 година, донесе

**Програма за изменување на
ПРОГРАМАТА**

**За уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на
комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година**

Се врши измена на Програмата за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година објавена во („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.13/2013).

Во Дел 3, Поглавје I. Точката В –техничка документација за улици и патишта, се менува и гласи:

В. Техничка документација за регулација и уредување на природни водотеци

Р.бр.	Населено место	Должина	Ниво на разработка	Вредност во денари
1	Ранковачка Река	3,0 км	Основен проект	200 000,00
2	Голем Дол с.Ранковце	1,0 км	Основен проект	100 000,00
			Вкупно:	300 000,00

Во Дел 3, Поглавје I. Точката Г –техничка документација за изградба на спортски објекти и уредување на јавни површини, се менува и гласи:

Г. Изработка на геодетски елаборати720 000,00 денари

Во Дел 3, Поглавје III. Уредување на јавни површини, се брише:

Во Дел 7 од Програмата за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2014 година-**Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата се вршат следните измени:**

Во поглавје I.-Изработка на техничка документација сумата 1 490 000,00 денари се заменува со 2 090 000,00 денари.

Точката В– Техничка документација за улици и патишта се заменува со –Техничка документација за регулација и уредување на природни водотеци;

Точката Г-техничка документација за изградба на спортски објекти и уредување на јавни површини се менува и гласи „Изработка на геодетски елаборати“, а сумата од 120 000,00 денари се заменува со 720 000,00 денари.

Поглавје V. Уредување на јавни површини се брише.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Br. 07-59/8
30.01.2014 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Тони Ангеловски